

#### Член 4

Врз основа на извршениот упис во Регистарот на производители се издава потврда за упис во Регистерот на производители.

Формата и содржината на потврдата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 07-7086/3  
10 август 2012 година  
Скопје

Министер за животна средина и  
просторно планирање,  
Абдилаќим Адеми

До

Министерство за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина - Скопје

**БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА**

Изјава од овластеното лице:

1.	Назив на производителот				
2.	Дејност				
3.	Трговска марка (доколку ја има)				
4.	Единствен број на деловниот субјект				
5.	Даночен број				
6.	Адреса на производителот:				
6.1	Поштенски број и седиште, улица и број				
6.2	Телефонски број				
6.3	Веб адреса				
7.	Лице за контакт – име и презиме, адреса				
7.1	Телефон				
7.2	Електронска пошта				
8.	Назив и број на категорија на опрема што се пушта на пазар *	Вид на производ *	Тарифен број	Произведени/ Увезезени во РМ*	Вид на батерии и акумулатори вградени во производот (доколку е применливо)
9.	Информации за начинот на кој производителот ги исполнува или ќе ги исполни обврските што произлегуваат од Законот (самостојно или колективно постапување) со опис на системот * (самостојно или колективно постапување) со опис на системот *:				

Изјавувам дека приложените информации за регистрација се вистинити.

\_\_\_\_\_  
Место и датум на поднесување

М.П.

\_\_\_\_\_  
Име и презиме и потпис

Забелешка :

Во рубриката 8 се внесува:

- бројот и името на категоријата на опрема согласно член 4 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.
- видот на производот согласно член 41 став (4) од законот.
- доколку опремата е произведува во Република Македонија внесете „П“, за увезена опрема внесете „У“ .

Доколку се внесуваат податоци за батерии и акумулатори внесете:

- “П” за преносни,
- „А“ за автомобилски и
- „И“ за индустриски.

Доколку просторот на образецот не е доволен, дополнителните податоци можат да се додадат во прилог.

**РЕГИСТАР**

на производители кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници во Република Македонија електрична и електронска опрема

Реден број

1.	Назив на правното/физичкото лице	
2.	Адреса и седиште	
3.	Регистарски број на правното/физичкото лице	<input type="text"/>
4.	Датум на упис во регистарот	
5.	Категории на опрема	
6.	Вид на производ	
7. *	Колективно постапување	
8. *	Самостојно постапување	
9.	Датум на промени на податоците во Регистарот на производители	
10.	Датум на бришење од Регистарот на производители	
11.	Забелешка	

Забелешка :

Во ред 11 се внесува и регистарскиот број од Регистарот на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори (доколку е применливо).

Во ред 7 и 8, зависно од начинот на кој се обезбедува постапување со отпадната опрема, се обележува соодветната колона со внесување на симбол “✓”.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Врз основа на член 13 став (4) од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (“Службен весник на Република Македонија“ број 6/12), Министерството за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина издава

**Потврда за упис во Регистарот на производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија електрична и електронска опрема**

Производителот \_\_\_\_\_ (назив, ако се работи за физичко лице трговец поединец, име и презиме, седиште и адреса, дејност, број на деловниот субјект е упишан/избришан на (дата) \_\_\_\_\_ во/од Регистарот на производители со регистарски број \_\_\_\_\_ како производител кој пушта на пазар во Република Македонија или увезува како краен корисник електрична и електронска опрема.

\_\_\_\_\_ Место и датум на поднесување

М.П.

\_\_\_\_\_ Име и презиме и потпис